



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

1840
Sluzbeni vestnik na
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено кривично правосудство 60402-6041-1128

Четврток, 14 јули 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 2 динара. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт. факс 226 — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11750

472.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА

1. Во Одлуката за гарантираните цени за пченица од родот на 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/76) точка 1 став 1 во одредбата под 1 бројот: „2,90“ се заменува со бројот: „3“, а во одредбата под 2 бројот: „2,60“ — со бројот: „2,70“.

2. Оваа одлука ќе се применува врз сите количества пченица од родот на 1977 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 568

11 јули 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

473.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 точка 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО

1. Производителските организации на здружен труд можат своите продажни цени за пченично брашно да ги формираат до следното ниво:

	Дин/kg
1) за квалитетна група „Ц“:	
а) пченично брашно тип 1000	3,54
б) пченично брашно тип 600	4,54
в) пченично брашно тип 400	5,74
г) пченично брашно тип 800	4,06
2) за квалитетна група „Б“:	
а) пченично брашно тип 1000	3,84
б) пченично брашно тип 600	4,99
в) пченично брашно тип 400	6,24
г) пченично брашно тип 800	4,42

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, паритет Нови Сад.

На пените од став 1 на оваа точка производителските организации на здружен труд ги додаваат трошоците на превозот.

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука не е засметана вредноста на амбалажата.

Производителските и други организации на здружен труд можат за пченично брашно, на име посебни трошоци на индустриски начин извршено ситно меко пакување во хартиени кесиња и сл., да заеме-таат за:

	Динари
1) пакување од 1 kg	0,50
2) пакување од 2 kg	0,90
3) пакување од 3 kg	1,35
4) пакување од 5 kg	1,75
5) пакување од 10 kg	2,50

4. Распоредувањето на брашното во квалитетните групи од точка 1 на оваа одлука се врши со утврдување на квалитетниот број на брашното, и тоа со испитување на фаринограф или според методот на бабрење на лепилото (волуметриски начин на испитување на брашно според Берлинер или Копман — стар метод). Ако со применувањето на тие методи се утврди разлика во квалитетната група на брашното, меродавен е наодот утврден со помош на фаринограф.

Производителските организации на здружен труд се должни да ја назначат во фактурата, покрај типот на брашното, и квалитетната група на брашното.

5. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: организации) и имателите на дуќани во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: иматели на дуќани), можат своите постојни продажни цени за сите типови пченично брашно и за сите видови пченица од родот на 1976 година и од поранешните години да ги зголемат, и тоа за:

	Дин/kg
1) за пченично брашно од сите типови	0,64
2) пченица од родот на 1976 година и од поранешните години	0,50

6. Организациите ќе извршат попис на сите количества (залихи) на брашното и пченицата од точка 5 на оваа одлука затечени на 14 јули 1977 година, како и на сите количества на тие производи што до тој ден се фактурирани од добавувачите или од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (стоки на пат). Пописот за имателите на дуќани ќе го извршат комисији формирани од собранијата на општините.

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на производителите на пченица.

7. Организациите и имателите на дуќани се должни за сите количества пченично брашно и пченица (залихи и стоки на пат) да го утврдат вкупниот износ на разликата во цената според одредбите од

точ. 5 и 6 на оваа одлука. Таа разлика организациите и имателите на дуќани ќе ја уплатат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука на посебна сметка која се води кај Службата на општественото книговодство на Југославија — Здружени средства на републиките и автономните покраини за исплата на премии и компензации.

Од износот на средствата уплатени на сметката од став 1 на оваа точка можат на органите на пазарната инспекција да им се исплатат трошоците за вршење контрола на полисот, до износот што ќе го одобри Сојузниот секретаријат за пазар и цени, по предлог од републиките односно покраинските органи на пазарната инспекција.

8. Организациите и имателите на дуќани можат за производите во чие производство брашното се употребува како суровина, освен за леб и печиво, да ги зголемат своите продажни цени сразмерно на зголемувањето на продажните цени за брашното според точка 1 од оваа одлука, а според процентот на учеството на брашното во производството на тие производи.

9. Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата ако не постапи според точ. 5 и 7 на оваа одлука или ако во полисот на залихите не ги прикаже точните податоци за залихите на пченично брашно.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок со парична казна од 5.000 до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок имателот на дуќан ако не постапи според одредбите од точ. 7 и 8 на оваа одлука.

Кон казната за прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршување на прекршокот.

Постапката по прекршоците од ст. 1 до 3 на оваа точка се смета како итна.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување максимални цени за пченично брашно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/76).

11. Оваа одлука влегува во сила на 15 јули 1977 година.

Е. п. бр. 567
11 јули 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Берислав Шефер**, с. р.

474.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, во согласност со член 7 од Договорот за спроведување на политиката на цените во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77), извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ПРЕМИИТЕ И КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Заради остварување на политиката на цените, а особено на движењето на животните трошоци во рамките предвидени со Договорот за спроведување на политиката на цените во 1977 година, извршните

совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини (во натамошниот текст: учесници на договорот) се согласни да исплатуваат премии за јуниња и за млеко и компензации за пченично брашно од сите типови, освен за белото брашно тип „400“, за свежо говедско, свинско, овчо и живинско месо — за количествата што ќе се продадат и испорачат во периодот од 1 јули до 30 септември 1977 година.

За соја премијата ќе се исплатува за сите количества од родот на 1977 година.

Член 2

На основните организации на здружен труд и на земјоделските задруги, што произведуваат згоени јуниња, сами или во кооперација со индивидуални производители, ќе им се исплатува премия од 3 динари за еден килограм жива мера на згоени јуниња, и тоа за сите категории и класи за кои се пропишани гарантирани цени.

Премијата од став 1 на овој член ќе им се исплатува на основните организации на здружен труд и на земјоделските задруги за сите договорени количества што ќе им ги продадат и испорачат на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет, извоз или со преработка на добиток и добиточни производи, како и на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за количествата што ќе ги преземе врз основа на договор за производство на резерви месо во жив добиток на ридско-планинско подрачје.

Член 3

На основните организации на здружен труд, на земјоделските задруги, што произведуваат млеко, сами или во кооперација со индивидуални производители, како и на индивидуалните производители, им се исплатува премия во износ од 0,38 динари за еден пресметковен литар кравјо млеко, со 3,2% млечна маст односно за еден пресметковен литар овчо млеко, со 4% млечна маст.

Премијата од став 1 на овој член се исплатува под услов млекото при откупот од производителот да е платено по пропишаната минимална откупна цена.

Член 4

На основните организации на здружен труд и на земјоделските задруги, што произведуваат соја, сами или во кооперација со индивидуални производители, како и на индивидуалните производители, ќе им се исплатува премия од 1,55 динари за еден килограм соја.

Премијата од став 1 на овој член се исплатува за сите количества соја од родот на 1977 година што ќе им се продадат и испорачат на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка или со промет на соја.

Член 5

На основните организации на здружен труд што произведуваат пченично брашно им се исплатува компензација за продадените и испорачани количества пченично брашно од сите типови, освен белото брашно тип „400“, во износ од 0,64 динари за еден килограм.

Компензацијата од став 1 на овој член се исплатува ако брашното им е продадено и испорачано на организациите на здружен труд што произведуваат леб, на трговијата на мало и на другите крупни потрошувачи, под услов за пченицата за производство на тоа брашно да ја платиле најмалку пропишаната гарантирана цена за родот на 1977 година за стандарден квалитет и продажната цена за брашно да ја намалиле за износот на компензацијата.

Компензацијата од став 1 на овој член се исплатува и за количествата брашно затечени на за-

лихи и за брашното што се произведува од пченица од род од поранешните години, а за кои при пописот е наплатена разлика во цената според Одлуката за определување максимални цени за пченично брашно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/77).

Член 6

На основните организации на здружен труд и на земјоделските задруги, што произведуваат свежо месо им се исплатува компензација за еден килограм свежо месо, и тоа:

	Дин. kg
1) за говедско месо	3 15
2) за свинско месо	3 35
3) за овчо месо	3 20
4) за живинско месо	2 40

Компензацијата од став 1 на овој член им се исплатува на основните организации на здружен труд и на земјоделските задруги за сите количества свежо месо што ќе им ги продадат и испорачат на организациите на здружен труд што свежо месо продаваат на мало во своите продавници или на другите крупни потрошувачи.

На организациите на здружен труд и на земјоделските задруги од ст. 1 и 2 на овој член им се исплатува компензација под услови:

1) добитокот да го откупуваат по цените што се утврдени како единствени откупни цени по еден килограм жива мера од точка 1 на Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75, 47/76, 19/77 и 35/77);

2) малопродажните цени за свежо месо, формирани врз основа на договорот од точка 1 на овој став да ги намалат за износот на компензацијата од став 1 на овој член.

Член 7

Средствата за исплатување на премииите од чл. 2, 3 и 4 и на компензациите од чл. 5 и 6 на овој договор ги обезбедуваат републиките и автономните покраини со посебен придонес сразмерно на своето учество во обезбедување средства на Буџетот на федерацијата за 1977 година.

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат и се водат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство на Југославија како здружени средства на републиките и автономните покраини.

Член 8

Средствата за исплатување на премииите и на компензациите според овој договор ги обезбедуваат републиките и автономните покраини до вкупен износ од 892 милиони динари, и тоа:

Реден број	Република односно автономна покраина	Во 000 динари
1	СР Босна и Херцеговина	116.763
2	СР Македонија	50.041
3	СР Словенија	143.880
4	СР Србија	214.170
5	СР Хрватска	235.488
6	СР Црна Гора	17.750
7	САП Војводина	98.566
8	САП Косово	15.342

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат во три еднакви месечни рати до 15-тиот во месецот за минатиот месец.

Ако средствата од став 1 на овој член по пресметката и извештајот од Службата на општествено-то книговодство на Југославија не бидат доволни за намирување на обврските според одредбите од овој

договор, недостатните средства ги обезбедуваат републиките и автономните покраини на начинот утврден во член 7 став 1 на овој договор.

Ако средствата на посебната сметка од став 1 на овој член бидат поголеми од износот потребен за намирување на обврските според овој договор, Службата на општественото книговодство на Југославија ќе им го врати вишокот на средствата на републиките и автономните покраини, сразмерно на нивното учество во обезбедувањето на тие средства.

Член 9

Учесниците на договорот ги овластуваат претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство и секретарот на Сојузниот секретаријат за пазар и цени да пропишат, во рок од 15 дена од денот на потпишувањето на овој договор, упатство за начинот и условите за остварување на премииите и компензациите според овој договор.

Член 10

Учесниците на договорот се согласни, за количествата на згоени телиња и јагниња, продадени и испорачани од 1 јули 1977 година до денот на влегувањето во сила на овој договор да исплатат, од средствата обезбедени според член 8 на овој договор, премии и компензации под условите што важеле до 30 јуни 1977 година.

Член 11

Овој договор го потпишаа овластени претставници на сите учесници на договорот во соодветен број идентични примероци кои се сметаат за автентични текстови.

Член 12

Овој договор се применува од 1 јули 1977 година.

Член 13

Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на потпишувањето.

Член 14

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

6 јули 1977 година
Белград

За СР Босна и
Херцеговина.

Салко Оруч, с. р.
потпретседател на Извршниот совет

За СР Македонија.

Ристо Филиповски, с. р.
член на Извршниот совет и
републички секретар за
финансии

За СР Словенија

Драган Звоне, с. р.
потпретседател на Извршниот совет

За СР Србија.

Миљивое Стојковиќ, с. р.
член на Извршниот совет и
секретар за пазар и цени

За СР Хрватска.

Еторе Норонат, с. р.
член на Извршниот совет и
републички секретар за пазар
и цени

За СР Црна Гора,
Милан Шановиќ, с. р.
член на Извршниот совет и
републички секретар за
земјоделство

За САП Војводина,
Симеон Рамач, с. р.
член на Извршниот совет и
покраински секретар за па-
зар и цени

За САП Косово
Димитрие Тасиќ, с. р.
секретар за пазар и цени

475.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО

1. Во Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75, 47/76 и 19/77) во точка 1 во ажурирањето прва бројот: „23.70“ се заменува со бројот: „26.70“.

2. Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

6 јули 1977 година
Белград

За Извршниот совет на СР
Босна и Херцеговина,
Салко Оруч, с. р.
потпретседател на Извршниот
совет

За Извршниот совет на СР
Македонија,
Ристо Филиповски, с. р.
член на Извршниот совет и
републички секретар за
финансии

За Извршниот совет на СР
Словенија,
Драган Звоне, с. р.
потпретседател на Извршниот
совет

За Извршниот совет на СР
Србија,
Миливоје Стојковиќ, с. р.
член на Извршниот совет и
секретар за пазар и цени

За Извршниот совет на СР
Хрватска,
Еторе Поропат, с. р.
член на Извршниот совет и
републички секретар
за пазар и цени

За Извршниот совет на СР
Црна Гора,

Милан Шановиќ, с. р.
член на Извршниот совет и
републички секретар за
земјоделство

За Извршниот совет на САП
Војводина,

Симеон Рамач, с. р.
член на Извршниот совет и
покраински секретар за
пазар и цени

За Извршниот совет на САП
Косово,

Димитрие Тасиќ, с. р.
секретар за пазар и цени

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— по повод дваесет и петгодишнината од основањето, а за особени успеси постигнати во стопанството и производството за посебна намена

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

УНИС — ООУР „Игман“ — Коњиц;

УНИС — Творница „Слободан Принцип-Село“
— Витез.

Бр. 126
3 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
472. Одлука за измена на Одлуката за гаран- тираните цени за пченица од родот на 1977 година — — — — —	1421
473. Одлука за определување максимални це- ни за пченично брашно — — — — —	1421
474. Договор за премиите и компензациите за определени земјоделски и прехранбени производи — — — — —	1422
475. Договор за измена на Договорот за начи- нот на формирање на малопродажните цени за свежо месо — — — — —	1424
Одликувања — — — — —	1424

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.